

Ваша безбедносна проверка за избегнување на крајби на утовари

1. Проверка на испратници/лица

Се врши преку: (Ве молиме обележете ги сите документни кои беа проверени)

- Оригинален ЦМР од овластената транспортна фирма
- Проверка на личните податоци на најавениот возач
- Лична карта/пасош
- Сообраќајна дозвола/број на сообраќајни таблички
- Осигурување т.е доказ за осигуреност
- Лиценца

2. Контролни мерки кај мобилен број

Проверете ги снимените податоци на најавениот возач на TIMOCOM.

Дали повикот беше преку мобилен телефон?

ЈА НЕ

Ако ДА, дали е повратно разговарано на фиксната линија:

Број: _____

Соговорник: _____

3. Известување преку Е-пошта

Дали Имејлот е испратен преку слободен понудувач како (YANOO, GMAIL, HOTMAIL etc.?)

ДА НЕ

Ако ДА:

- Потврда преку факс како противпроверка
- Следи проверка на податоците
- Дополнително преземени контролни мерки:

- Сите приложени документи се проверени дека се вистинити
- Извршена е телефонска проверка во седиштето на транспортната фирма

4. Прв налог

При доделување на првиот налог → контрола на идентитетот и проверка на името на возачот.

Прв налог:

ДА НЕ

Ако ДА:

- Проверка на идентитетот (регистрација на фирмата)
- Проверка на фирмата според називот

5. Проверка на исправноста на бројот на факс

Дали е извршена проверка на бројот на факс од кој е пристигнат факсот?

ДА НЕ

6. Проверка на доказот за осигуреност

Проверено преку осигурителната компанија на ЦМР-от?

ДА НЕ

7. Локализирање на возилото

Дали возилото на Вашиот деловен партнер може да се локализира преку функцијата за следење на возила во TIMOCOM Tracking?

ДА НЕ

Ако НЕ:

Инсистирајте Вашиот деловен партнер своето возило да го поврзе со опцијата за следење на возила Tracking и да Ви ослободи пристап да може да го следите возилото за времетраење на транспортот.

8. Минимален сомнеж

Дополнителни контроли кај други превозници преку TIMOCOM Identify како и кај различни медиуми?

ДА НЕ

Ако ДА, Ве молиме за кратко објаснување каде и со каков резултат:

9. Утврдена е вредноста на утоварот

Вредност на утоварот во Евра: _____

10. Повисока вредност (> 200.000 €)

Особено кај повисока вредност на утоварот, налози за утовари само на искусни партнери!

Приближен број на заеднички превози со тој партнер досега:

< 5 5 – 50 > 50

11. Проверка на терминот за истовар

При нерегуларности веднаш да се реагира.

Дали имаше нерегуларности?

ДА НЕ

Ако ДА, Ве молиме на кратко објаснете:

12. УПАТСТВА

Особено во моменти кога има зголемена активност, да се внимава на сите критериуми за проверка и доследно да се спроведуваат!

Сите вработени во одделот за испораки постојано да се обучуваат и да се насочуваат.

Датум

Потпис